

Врз основа на член 17 став 3) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 15 став (3) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 2 март 2023 година, донесе

## **РЕШЕНИЕ**

**за измена на Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2021 - 2023 година**

1. Во Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2021 - 2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 200/20) во точката 1 алинеја 3 се менува и гласи:
  - „за 2023 година во износ од 25,22 ден/м<sup>3</sup>.“
2. Во точката 2 алинејата 3 се менува и гласи:
  - „минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 5,26%.“
3. Во точката 3 алинејата 3 се менува и гласи:
  - „за 2023 година:
    - минимална просечна тарифа 23,89 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 26,55 ден/м<sup>3</sup>.“
4. Се задолжува давателот на водната услуга ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје да ги исполни условите од Измената на Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 3 март 2023 година.

**УП1 бр. 08-477/22  
2 март 2023 година  
Скопје**

**Претседател на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија**

**Марко Бислимоски**